



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

24.07.2014  
Br.7 год. 49

. 047/551-483

АКТИ НА ОП[ТИНА РЕСЕН

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

## О Д Л У К А

### За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен За 2014 година

#### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Ресен  
За 2014 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
<b>МВ0 ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА</b>					
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	122.000	0
425970 Консултантски услуги	0	0	0	78.000	0
482930 Реконструкција на други објекти	0	0	0	-200.000	0
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)	0	0	0	10.000	0
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	0	0	0	-10.000	0
	0	0	0	0	0

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен  
и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 година.

БР. 07-2150/3  
22.07.2014 г.

Претседател на Советот на Општина  
Ресен  
Методија Пашковски ср

1.

50 1 3  
(„ „ .5/02) 71, 1,  
3 O („  
„ .7/2010, 13/2013)

(  
2014 )

(  
2014 , )  
22.07.2014 .

.08-2256/1  
24.07.2014 .

-

.



2.

50 1 3  
(,, ,, .5/02) 71, 1,  
3 O (,,  
,, .7/2010, 13/2013)

22.07.2014 .

.08-2256/2  
24.07.2014 .

36 1 15  
(,, " .5/02 ), 23 1 47  
7/2010 13/2013) 16 (,,  
21/2013), (,, " .54/2012, 17/2013  
22.07.2014

1

, ,  
, , 3 ( ' ) . ,  
1, 1  
:



3.

” “), “ ” “ ” “ ( . .  
”

2

16 1.1. 1. “ . 54/2012, 17/2013 21/2013)  
(„

1.2. 1. 11.2 16  
“ . 54/2012, 17/2013 21/2013) („ .

2. “ . 54/12, 17/2013 21/2013 ) 16  
(„ .

3. “ . 54/2012, 17/2013 21/2013) 16  
(„ .

3

o

.07-594/20 o 28.02.2013 .

4

”

”

.07-2150/4  
22.07.2014 .

3.

50 1 3  
(„ „ .5/02) 71, 1,  
3 O („  
„ .7/2010, 13/2013)

22.07.2014 .

.08-2256/3  
24.07.2014 .

86 („ 6  
„ .7/2010, 13/2013 )  
 („  
“ .79/2009)  
22.07.2014 ,

1.

.07-2150/5  
22.07.2014 .



4.

50 1 3  
(„ „ .5/02) 71, 1,  
3 O („  
„ .7/2010, 13/2013)

22.07.2014

.08-2256/4  
24.07.2014

36 1 15  
(„ „ .5/02), 4 3 7 1  
23 1 47 („ „ .79/09 ),  
„ . 7/10, 13/2013 ) ,  
22.07.2014

2

yo

—

,

3

,

9

2

2

4

a

5

,

a

,

.

6

”

”

.07-2150/6  
22.07.2014 .

5.

50 1 3  
(,, ,, .5/02) 71, 1,  
3 O (,,  
,, .7/2010, 13/2013)

· ” ” 2013/2014

· ” ” 2013/2014 ,  
22.07.2014 .

.08-2256/5  
24.07.2014 .

86 (,,  
,, .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014 ,  
· ” ”-  
2013/2014 ,

1. 2013/2014 . · ” ”-

.07- 2150/7  
22.07.2014 .

24 2014 „ „ .7

6.

(„ 50 1 3  
„ .5/02) 71, 1, 3  
O („  
„ .7/2010, 13/2013)

„ „ 2013/14

„ „ 2013/14  
22.07.2014

.08-2256/6  
24.07.2014

86 („  
„ .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014  
2013/14 „ „

1. „ 2013/14 „ „

.07- 2150/8  
22.07.2014

7.  
(,, 50 1 3 71, 1, 3  
,, .5/02) (,,  
O  
,, .7/2010, 13/2013)

· ” ” · 2013/14

· ” ” · 2013/14 ,  
22.07.2014

.08-2256/7  
24.07.2014 .

86 (,,  
,, .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014 ,  
· ” ” ·  
2013/14 , ,

1. ” · 2013/14 . ”

.07- 2150/9  
22.07.2014 .

8.

50 1 3  
(„ „ .5/02) 71, 1,  
3 O („  
„ .7/2010, 13/2013)

2013/14

2013/14  
22.07.2014

.08-2256/8  
24.07.2014

86 („  
„ .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014

2013/14

1.

2013/14

.07- 2150/10  
22.07.2014

9.

(,, 50 1 3 71, 1, 3  
,, .5/02) (,,  
O  
,, .7/2010, 13/2013)

· · ” ” · , 2013/14

· · ” ”· 2013/14 ,  
22.07.2014 .

.08-2256/9  
24.07.2014 .

- .

86 (,,  
,, .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014 ,  
2013/14 , ” · ,

1. ” · 2013/14 . ” · ”

.07- 2150/11  
22.07.2014 .

, .

24 2014 „ “ .7

10.

(,, 50 1 3 71, 1, 3  
,, .5/02) (,,  
O (,,  
,, .7/2010, 13/2013)

„11- „ 2013/14

„11- „ 2013/14 ,  
22.07.2014 .

.08-2256/10  
24.07.2014 .

- .

86 (,,  
,, .7/2010, 13/2013 )  
22.07.2014 ,  
2013/14 , „11- „

1. „ 2013/14 . „11-

.07- 2150/12 ,  
22.07.2014 .



11.

(„ 50 1 3 71, 1, 3  
„ .5/02) („  
O („  
„ .7/2010, 13/2013)

-

- ,  
22.07.2014 .

.08-2256/11  
24.07.2014 .

-

36 1 15 23 1 46  
(„ „ .5/02) („  
( „ . 100 3  
.07/2010,13/2013), („  
.79/2009, 36/11, 51/11, 166/12,15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 44/14)  
.110 ,  
22.07.2014 ,

-

1.

-

-

,

2.

“ ”

.07-2150/13  
22.07.2014 .

12.

(,, 50 1 3 71, 1, 3  
,, „ .5/02) (,,  
O  
,, .7/2010, 13/2013)

22.07.2014 .

.08-2256/12  
24.07.2014 .

23 .3 . 1  
(" . " .64/2004,89/2008,115/2010,53/2011,141/2012,164  
/2013187/2013) 22 1 1 36  
( " . . " . 5/02) 23 1 7 "  
( " .  
.7/10,13/2013 ) ,  
22.07.2014 . :

1

1 1  
30.05.2014 (" .07-1587/9  
9 : " .5/ 2014)

10. "Sunset Beach Festival" . ,  
26.07.2014 .

2

" " . ' .

. 07-2150/14  
22.07.2014 . , .

1.	( )	2014	.....	2
2.			.....	3
3.			.....	6
4.			.....	7
5.		2013/2014	.....	9
6.	„	2013/14	.....	10
7.	„ .	2013/14	.....	11
8.	„ .	2013/14	.....	12
9.	.	2013/14	.....	13
10.	„	2013/14	.....	14
11.	-		.....	15
12.			.....	17